

СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ВО ДОМОТ

Услуга 1. Нега во домот

Услуга 2. Одмена на семејна грижа

 www.porakanova.org

 contact@porakanova.org

 046-786-045

Пријавете се
веднаш доколку
имате потреба од
услуги во домот.

НИЕ СМЕ ТУКА
ЗА ВАС!



Лица со Алцхајмерова болест

Лица со попреченост



Палијативна нега

Лица со мултиплекс склероза



Стари и изнемоштени лица

Лица во терминален стадиум од својот живот



**Нудиме
нега и одмена за
вашите најблиски.**

**ПРИЈАВЕТЕ СЕ
ВЕДНАШ!**



Социјална услуга НЕГА ВО ДОМОТ

Пријавување:

marina@porakanova.org

070-727-490

Услуги во домот се услуги за обезбедување помош и нега во домот на лице со привремено или трајно намален функционален капацитет, со цел овозможување на лицето да продолжи да живее во сопствениот дом и превенција на потребата од вонсемејна заштита.

Корисници на услугата помош и нега во домот се лица со намален функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за себе.

- Лица со Алцхајмерова болест,
- Лица со мултиплекс склероза,
- Лица во терминална фаза од својот живот-палијативна нега.

Во зависност од степенот на намален функционален капацитет на корисникот на остварување на основни и инструментални активности од секојдневниот живот услугата помош и нега во домот од вкупното траење до 80 часа месечно, од кои до 40 часа услугата се обезбедува за основни активности, како што се одржување на лична хигиена, облекување, мобилност во домот, хранење, користење тоалет, менување пелени и подлоги во случај на контингенција и до 40 часа за инструментални активности - поддршка при чистење, посредување на поправки, перење, готвење, купување, продукти, надворешна мобилност, земање медицинска терапија.

НЕГА ВО ДОМОТ



Социјална услуга ОДМЕНА НА СЕМЕЈНА ГРИЖА

Пријавување:

stefan@porakanova.org

070-967-231

Со социјалната услуга одмена на семејна грижа, се обезбедува одмена, одмор и задоволување на лични и професионални потреби на лице кое се грижи за зависен член (старо лице, лице со попреченост и друго болно и изнемоштено лице) на семејството. Со социјалната услуга на зависниот член на семејството му се обезбедува краткотрајно згрижување и помош во вршење на основните и инструменталните активности од секојдневниот живот во домот на корисникот/зависниот член.

Корисник на социјалната услуга е лице кое се грижи континуирано во последните шест месеци за зависно лице во семејството, кое има потреба од одмена во грижата, одмор и задоволување на лични и професионални потреби, најмногу 15 дена во текот на една календарска година.

Потенцијални корисници на услугата:

- Стари и изнемоштени лица
- Лица со попреченост (од 6 до 65 годишна возраст)
- Лица со интелектуална попреченост
- Лица со Алцхајмерова болест и мултиплекс склероза
- Лица во терминален стадиум од својот живот



ОДМЕНА НА СЕМЕЈНА ГРИЖА